

## Промоција на различност и еднаквост во Северна Македонија

### Која е целта?

- ▶ Да се зајакне капацитетот на националните и локални чинители подобро да ги адресираат прашањата поврзани со анти-дискриминација, борба против говор на омраза и заштита на правата на ЛГБТИ лицата во согласност со стандардите и препораките поставени од Совет на Европа – особено оние на Европската Комисија против Расизам и Нетолеранција (ECRI).
- ▶ Да се поддржат преговорите на Северна Македонија за влез во Европската Унија во полето на фундаменталните права.

### Кој ќе има придобивки од проектот?

- ▶ Граѓаните на Северна Македонија
- ▶ Државните власти, вклучувајќи ги и институциите за спроведување на законите
- ▶ Професионалци во областа на образованието
- ▶ Граѓански организации кои работат на промоција и заштита на човековите права

### Како функционира проектот?

- ▶ Преку комбинација на правна и стратешка поддршка на институциите, активности за градење на капацитети, размена на знаења и искуства со регионалните и европските партнери; кампањи за подигнување на свеста и јавни дискусии на одбрани теми поврзани со анти-дискриминација; поддршка на граѓански организации и локална самоуправа преку доделување мали грантови, сè со цел да се зголемат нивните капацитети да се борат против дискриминација и да допрат до граѓаните.
- ▶ Проектот се надоврзува на претходни програми кои оствариле резултати во полето на анти-дискриминацијата во државата.

### Кои се очекувањата од проектот?

- ▶ Да се подобри спроведувањето на анти-дискриминаторни политики и легислатива, на централно и локално ниво (особено во областа на заштита на правата на ЛГБТИ лицата и борбата против говор на омраза/криминал од омраза)
- ▶ Да се подобри и зголеми дијалогот и соработката помеѓу институциите и граѓанските организации во областа на промоција и заштита на човековите права.
- ▶ Да се зголеми свесноста на граѓаните за нивните права и механизмите кои ги имаат за да ги заштитат и одбранат своите права.
- ▶ Да се подобри заштитата на човековите права на граѓаните на Северна Македонија и градењето на поразнолико, еднакво и толерантно општество.

## Колкав е буџетот?

- ▶ Вкупниот буџет на проектот е 250.000 евра
- ▶ Буџетот наменет за севкупната програма на Horizontal Facility изнесува приближно 41 милион евра (85% финансиран од Европската Унија, 15% финансиран од Советот на Европа).

## Како до повеќе информации?

- ▶ Совет на Европа, веб-страница на Одделот за анти-дискриминација: [www.coe.int/antidiscrimination](http://www.coe.int/antidiscrimination)
- ▶ Социјални медиуми: [www.facebook.com/coeantidiscrimination](https://www.facebook.com/coeantidiscrimination)
- ▶ Веб-страницата на Horizontal Facility: <https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home>
- ▶ Марија Симиќ, Офицерка за комуникации на Horizontal Facility, [Marija.SIMIC@coe.int](mailto:Marija.SIMIC@coe.int), +381 63 601 337
- ▶ Бесник Бака, Офицер за комуникации на Horizontal Facility, [Besnik.BAKA@coe.int](mailto:Besnik.BAKA@coe.int), +355 69 217 8430
- ▶ Марија Андреева, Проектна офицерка во Програмската канцеларија на Совет на Европа во Скопје, [Marija.ANDREEVA@coe.int](mailto:Marija.ANDREEVA@coe.int), +389 70 840 559

## За Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција

„Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција 2019-2022“ е заедничка иницијатива на Европската Унија и Советот на Европа и им овозможува на своите партнери да ги остварат планираните агенди за реформи во областа на човековите права, владеење на правото и демократијата, и да се во согласност со европските стандарди, вклучително, онаму каде што е применливо, во рамки на процесот на проширување на ЕУ. Оваа тригодишна програма опфаќа проекти во Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Србија, Турција и Косово\*, кои ги имплементира Советот на Европа од мај, 2019 година.

\* Оваа ознака не ги прејудуира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на ОНСБ 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.

Советот на Европа е водечка организација за човекови права на континентот. Се состои од 47 земји-членки, вклучително сите членки на Европската Унија. Сите земји-членки на Советот на Европа ја потпишаа Европската Конвенција за Човекови Права, Договорот за заштита на човековите права, демократијата и владеење на правото. Европскиот суд за Човекови Права ја надгледува имплементацијата на Конвенцијата кај земјите-членки.

[www.coe.int](http://www.coe.int)

Земјите-членки на Европската Унија одлучија да ги спојат своите знаења, ресурси и судбини. Заедно, изградија зона на стабилност, демократија и одржлив развој, притоа зачувувајќи ја културолошката различност, толеранцијата и индивидуалните слободи. Европската Унија е посветена на споделување на своите достигнувања и вредности со земји и луѓе надвор од нејзините граници.

[www.europa.eu](http://www.europa.eu)

Овој леток е изработен со финансиска поддршка на Европската Унија и Советот на Европа. Тука споделените гледишта не треба да се смета дека се официјално мислење на ниту една од двете страни.